

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 6

10 јануари 2020, петок

година LXXVI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
158. Одлука за избор на член на Државниот совет за превенција на детско престапништво.....	2	163. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на пресметување и уплатување на данокот на добивка и начинот на одбегнување на двојното ослободување или двојното оданочување.....	4
159. Одлука за одобрување на Годишната програма за работа на Агенцијата за пошти за 2020 година.....	2	164. Листа на категоризирани спортисти во Република Северна Македонија за период јули-декември 2019....	11
160. Одлука за давање согласност на предлогот на Годишната програма за работа и развој на Агенцијата за цивилно воздухопловство за 2020 година.....	2	165. Листа на стручни лица и тренери кои учествувале во работата за остварување на спортските резултати на категоризирани спортисти во Република Северна Македонија.....	12
161. Одлука за давање согласност на предлогот на Годишниот финансиски план на Агенцијата за цивилно воздухопловство за 2020 година.....	3	166. Правилник за методите на земање на примероци за вршење анализа за целите на официјална контрола на количините на ерука киселина во храната (*).....	13
162. Одлука за изменување на Одлуката за формирање на Канцеларија на претседателот на Владата на Република Македонија.....	3	167. Правилник за измена и дополнување на Правилникот за правилата и минималните стандарди за определување на каматни стапки.....	16
		Огласен дел.....	1-32

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

158.

Врз основа на членот 154 став (3) алинеја 1 од Законот за правда за децата („Службен весник на Република Македонија“ број 148/13 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 152/19 и 275/19), Собранието на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 9 јануари 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА ДРЖАВНИОТ СОВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА ДЕТСКО ПРЕСТАПНИШТВО

I. За член на Државниот совет за превенција на детско престапништво се избира

- Владимир Делов, кабинетски службеник за односи со граѓаните во Министерството за правда.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08 – 143/1	Претседател на Собранието
9 јануари 2020 година	на Република Северна
Скопје	Македонија,
	м-р Talat Xhaferi , с.р.

159.

Врз основа на членот 12 став (4) од Законот за поштенските услуги („Службен весник на Република Македонија“ број 158/10, 27/14, 42/14, 187/14, 146/15, 31/16, 190/16, 64/18, 248/18 и 27/19), Собранието на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 9 јануари 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОШТИ ЗА 2020 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се одобрува Годишната програма за работа на Агенцијата за пошти за 2020 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08 – 146/1	Претседател на Собранието
9 јануари 2020 година	на Република Северна
Скопје	Македонија,
	м-р Talat Xhaferi , с.р.

160.

Врз основа на членот 13 од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ број 14/2006, 24/2007, 103/2008, 67/10, 24/12, 80/12, 155/12, 42/14, 97/15, 152/15, 27/16, 31/16 и 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 220/19), Собранието на Република Северна Македонија на седницата, одржана на 9 јануари 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРЕДЛОГОТ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА И РАЗВОЈ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО ЗА 2020 ГОДИНА

Член 1

Собранието на Република Северна Македонија дава согласност на Предлогот на годишната програма за работа и развој на Агенцијата за цивилно воздухопловство за 2020 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

Бр. 08 – 150/1
9 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Северна
Македонија,
м-р **Talat Xhaferi**, с.р.

161.

Врз основа на членот 13 од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ број 14/2006, 24/2007, 103/2008, 67/10, 24/12, 80/12, 155/12, 42/14, 97/15, 152/15, 27/16, 31/16 и 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 220/19), Собранието на Република Северна Македонија на седницата, одржана на 9 јануари 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРЕДЛОГОТ НА ГОДИШНИОТ ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО ЗА 2020 ГОДИНА

Член 1

Собранието на Република Северна Македонија дава согласност на Предлогот на годишниот финансиски план на Агенцијата за цивилно воздухопловство за 2020 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

Бр. 08 – 151/1
9 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Северна
Македонија,
м-р **Talat Xhaferi**, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

162.

Врз основа на член 11, став 4 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), претседателот на Владата на Република Северна Македонија, ја донесе следната

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КАНЦЕЛАРИЈА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Одлуката за формирање на Канцеларија на претседателот на Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 9/2003, 15/2007, 20/2012 и 156/2016), во насловот, зборовите „Република Македонија“, се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.

Член 2

Во Одлуката, во член 7, во ставот 2, зборовите „од редот на административните службеници вработени во Канцеларијата“ се бришат.

Член 3

Низ целиот текст на Одлуката, зборовите „Република Македонија“, се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 08-41/1
4 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ**163.**

Врз основа на член 47 од Законот за данокот на добивка („Службен весник на Република Македонија“ бр.112/14, 129/15, 23/16, 190/16, 248/18 и („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 232/19 и 275/19), министерот за финансии донесе

П РА В И Л Н И К**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И УПЛАТУВАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА И НАЧИНОТ НА ОДБЕГНУВАЊЕ НА ДВОЈНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ ИЛИ ДВОЈНОТО ОДАНОЧУВАЊЕ****Член 1**

Во Правилникот за начинот на пресметување и уплатување на данокот на добивка и начинот на одбегнување на двојното ослободување или двојното оданочување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 174/14 и 31/17) во членот 4 став 1 по зборот: „расходи“ се додаваат зборовите: “и помалку искажаните приходи”.

Во ставот 2 алинејата 3 се менува и гласи:

„- надоместоци на трошоци во смисла на членот 9 став (1) точка 3-а) од Законот, се сметаат надоместоци на трошоци за хотелско сместување (категорија повисока од четири звездички) во износ над 6.000 денари дневно по лице и надоместоци на трошоци за превоз на лица кои не се вработени кај исплатувачот, а се ангажирани во функција на дејноста на исплатувачот (во земјата и во странство), кои не се документирани со фактура за сместување на лицата, фактура за извршениот превоз (приложување на авионска карта или други документи во зависност од видот на превозот со кои би се докажале направените трошоци), како и со други документи од кои

непосредно може да се утврди поврзаност помеѓу лицата, направените трошоци и временскиот период во кој е извршена работата;

Во алинејата 7 сврзникот „и“ на крајот од реченицата се заменува со точка и запирка.

Во алинејата 8 зборовите: „исплатените надоместоци“ се заменуваат со зборот: „надоместоците“.

По алинејата 8 се додаваат четири нови алинеи 9,10,11 и 12 кои гласат:

„- трошоците за нето износот на примањата по основ на деловна успешност над износот на кој се пресметани придонеси во смисла на член 9 став (1) точка 18) од Законот се пресметани како разлика помеѓу вкупно пресметаниот износ на примањата по основ на деловна успешност и износот на примањата по основ на деловна успешност (учество во добивка, бонус) на кој се пресметани придонеси согласно со закон;

- износот на амортизацијата на материјални и нематеријални средства која е повисока од амортизацијата пресметана на набавната вредност на средствата, се смета за оданочив расход;

- износот на амортизација пресметана со повисока стапка од стапката пропишана во номенклатурата на средствата за амортизација и годишните амортизациони стапки, се смета за оданочив расход и

- износот на преостанатата сегашна вредност на основните средства кои не можат понатаму да се користат, а се амортизираат во целина независно од пропишаниот век на траење, за која не е издадена согласност од Управата за јавни приходи приходи, се смета за оданочив расход.“

Во ставот 3 точката 1) се менува и гласи:

„Позитивната разлика меѓу трансферната цена и пазарната цена остварена меѓу поврзани лица согласно членот 12 од Законот.“

Во точката 2) зборовите: „лице кое не е банка или друга овластена кредитна институција, односно не се добиени директно или индиректно од меѓународни финансиски институции и заемите за кои гарантира Република Македонија,“ се бришат.

Во точката 4) процентот „25%“ се заменува со процентот „20%“.

Член 2

Во членот 5, став 1, во точката 3) сврзникот „и“ на крајот од реченицата се заменува со точка и запирка.

Во точката 4) точката на крајот од реченицата се заменува со точка и запирка и се додаваат две нови точки 5) и 6) кои гласат:

„5) износот на трошоците за амортизација над износот пресметан со примена на амортизациони стапки утврдени со номенклатурата на средствата за амортизација и годишните амортизациони стапки за кои во претходниот период е извршено зголемување на даночната основа и

6) износот на неисплатените надоместоци над износите утврдени во член 9 став 1) точки 2), 3-б), 4), 5), 5-а) и 6), од Законот, за кои во претходниот период е извршено зголемување на даночната основа, доколку истите се искажани како приход.“

По ставот 3 се додава нов став 4 кој гласи:

„Износот на трошоците за амортизација од ставот 1 точка 5) од овој член се пресметува како разлика помеѓу износот на пресметаната амортизација од страна на обврзникот и износот пресметан со примена на амортизационите стапки утврдени со номенклатурата на средствата за амортизација и годишните амортизациони стапки. Оваа разлика се искажува во образецот „ДБ“ во годината која следи по годината во која средството е целосно амортизирано, во износ не поголем од износот на пресметаната амортизација со примена на амортизациони стапки утврдени со номенклатурата на средствата за амортизација, со исклучок на последната година од пропишаниот век на средството според годишните амортизациони стапки, кога може да се искаже целиот износ на амортизацијата за која во претходниот период е из-

вршено зголемување на даночната основа. Доколку годината во која основното средство е целосно амортизирано се совпаѓа со последната година од пропишаниот век на средството според годишните амортизациони стапки, во образецот „ДБ“ за таа година може да се искаже целиот износ на амортизацијата за која во претходниот период е извршено зголемување на даночната основа.“

Член 3

Во членот 7 ставот 1 се менува и гласи:

„Даночната основа се намалува за износот на извршените вложувања од добивката (реинвестирана добивка) за развојни цели, односно вложувања во материјални средства (недвижности, постројки и опрема), вклучително и вложувањата на материјални средства набавени преку финансиски лизинг, како и во нематеријални средства (компјутерски софтвер и патенти) наменети за проширување на дејноста на даночниот обврзник, освен вложувања во патнички автомобили, мебел, теписи, аудиовизуелни средства, бела техника, уметнички дела од ликовната и применетата уметност и други вложувања коишто служат за административни цели.“

Член 4

Во членот 8 во ставот 1, во точката 4) зборовите: „членовите 30-а и 30-б“ се заменуваат со зборовите: „членот 30-а“.

Во ставот 7 зборовите: „членовите 30-а и 30-б“ се заменуваат со зборовите: „членот 30-а“.

Член 5

Прилогот 1 се заменува со нов Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20-204/1

10 јануари 2020 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р **Нина Ангеловска**, с.р.



Република Северна Македонија
Министерство за финансии
УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

ДАНОЧЕН БИЛАНС за оданочување на добивка

ПРИЛОГ 1

ДБ

* Појолнува Управа за јавни приходи

Посебен даночен статус ☐ Заштитни друштва ☐ ТИРЗ ☐ Казнено поправни домови

Единствен даночен број

Скратен назив и адреса на вистинско седиште за контакт

Телефон

е-пошта

Датум и број на прием

Даночен период од до

Рок за поднесување

Исправка на ДБ Број

УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ДОБИВКА

"без гени"

		АОП
I.	Финансиски резултат во Биланс на успех	01
II.	Непризнаени расходи и помалку искажани приходи за даночни цели (абир од АОП 03 до АОП 39)	02
1.	Расходи кои не се поврзани со вршење на дејноста на субјектот односно не се непосреден услов за извршување на дејноста и не се последица од вршењето на дејноста	03
2.	Надоместоци на трошоци и други лични примања од работен однос над утврдениот износ	04
3.	Надоместоци на трошоци на вработените што не се утврдени со член 9 став (1) точка 2) од ЗДД	05
4.	Трошоци за организирана исхрана и превоз над износите утврдени со закон	06
5.	Трошоци за хотелско сместување во износ над 6.000 денари дневно по лице и трошоци за превоз на лица кои не се документирани	07
6.	Трошоци за исхрана на вработените кои работат ноќно време, над износите утврдени со закон	08
7.	Трошоци по основ на месечни надоместоци на членови на органи на управување над висината утврдена со закон	09
8.	Трошоци по основ на уплатени доброволни придонеси во доброволен пензиски фонд над висината утврдена со закон	10
9.	Трошоци по основ на уплатени премии за осигурување на живот над висината утврдена со закон	11
10.	Надоместоци за лица волонтери и за лица ангажирани за вршење на јавни работи над износите утврдени со закон	12
11.	Скриени исплати на добивки	13
12.	Кусоци кои не се предизвикани од вонредни настани (кражба, пожар или други природни непогоди)	14
13.	Трошоци за репрезентација	15
14.	Трошоци за донации направени во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, над 5% од вкупниот приход остварен во година	16
15.	Трошоци за спонзорства направени во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, над 3% од вкупниот приход остварен во годината	17
16.	Трошоци за донации во спортот согласно со членот 30-а од ЗДД	18
17.	Трошоци по основ на камата по кредити кои не се користат за вршење на дејноста на обврзникот	19
18.	Осигурителни премии кои ги плаќа работодавачот во корист на членови на органите на управување и на вработени	20
19.	Даноци по задршка (одбивка) исплатени во име на трети лица кои се на товар на трошоците на даночниот обврзник	21
20.	Парични и даночни казни, пенали и казнени камати за ненавремена уплата на јавни давачки и на трошоци за присилна наплата	22
21.	Трошоци за стипендии	23
22.	Трошоци на кало, растур, крш и расипување	24
23.	Траен отпис на ненаплатени побарувања	25
24.	Трошоци за нето износот на примањата по основ на деловна успешност над износот на кој се пресметани придонеси согласно со закон	26
25.	Трошоци за практикантска работа над износите пропишани во Законот за практиканство	27
26.	Трошоци за практична обука на ученици и практична настава на студенти во висина над 8.000 денари месечно	28
27.	Трошоци за амортизација на ревалоризираната вредност на материјални и нематеријални средства	29

28.	Трошоци за амортизација на материјални и нематеријални средства која е повисока од амортизацијата пресметана на набавната вредност на средствата со примена на стапки над пропишаните согласно Номенклатурата на средствата за амортизација	30	
29.	Преостаната сегашна вредност на основните Средства кои не се користат, а се амортизираат во целост за кои не е издадена согласност од Управата за јавни приходи	31	
30.	Трошоци за исправка на вредноста на ненаплатени побарувања	32	
31.	Износ на ненаплатени побарувања од заем	33	
32.	Износ на позитивна разлика помеѓу расходите кои произлегуваат од трансакција по трансферна цена и расходите кои произлегуваат од таа трансакција по пазарна цена утврдена со принципот на „дофат на рака“ меѓу поврзани лица	34	
33.	Износот на позитивната разлика помеѓу приходите кои произлегуваат од трансакцијата по цена утврдена во согласност со „дофат на рака“ и приходите кои произлегуваат од таа трансакција по трансферната цена меѓу поврзани лица	35	
34.	Износ на дел од камати по заеми кои се добиени од поврзано лице, кој го надминува износот кој би се остварил доколку се работи за неповрзани лица	36	
35.	Износ на затезни камати кои произлегуваат од односите со поврзано лице	37	
36.	Износ на камати на заеми добиени од содружници или акционери – нерезиденти со најмалку од 20% учество во капиталот	38	
37.	Други усогласувања на расходи	39	
III. Даночна основа (I+II)		40	
IV. Намалување на даночна основа (АОП 42+ АОП 43+ АОП 44+ АОП 45+ АОП 46+ АОП 47+ АОП 48)		41	
38.	Износ на наплатени побарувања за кои во претходниот период е зголемена даночната основа	42	
39.	Износ на вратен дел од заем за кои во претходните даночни периоди било извршено зголемување на даночната основа	43	
40.	Износ на трошоците за амортизација над износот пресметан со примена на амортизациони стапки утврдени со номенклатурата на средствата за амортизација и годишните амортизациони стапки за кои во претходниот период е извршено зголемување на даночната основа	44	
41.	Износ на неисплатените надоместоци над износите утврдени во член 9 став (1) точки 2), 3-6), 4), 5), 5-а) и 6), од ЗДД за кои во претходниот период е извршено зголемување на даночната основа, доколку истите се искажани како приход	45	
42.	Дивиденди остварени со учество во капиталот на друг даночен обврзник, оданочени со данок на добивка кај исплатувачот	46	
43.	Дел од загуба намалена за непризнаени расходи, пренесена од претходни години	47	
44.	Износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана добивка)	48	
V. Даночна основа по намалување (III- IV)		49	
VI. Пресметан данок на добивка (V x 10%)		50	
VII. Намалување на пресметаниот данок на добивка (АОП 52+АОП 53+АОП 54+АОП 55)		51	
45.	Намалување на данокот за вредноста на набавени и ставени во употреба до 10 фискални системи на опрема за регистрирање на готовински плаќања	52	
46.	Износ на данок содржан во оданочени приходи / добивки во странство (withholding tax) до пропишаната стапка	53	
47.	Данок кој го платила подружницата во странство за добивката вклучена во приходите на матичното правно лице во Република Македонија но не повеќе од износот на данокот по пропишаната стапка во ЗДД	54	
48.	Износ на пресметано даночно олеснување за дадена донација утврдена во согласност со член 30-а од ЗДД	55	
VIII. Пресметан данок по намалување (VI-VII)		56	
49.	Платени аконтации на данокот на добивка за даночниот период	57	
50.	Износ на повеќе платен данок на добивка пренесен од претходните даночни периоди	58	
51.	Износ за доплата / повеќе платен износ (АОП 56-АОП 57-АОП 58)	59	
IX. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ			
52.	Вкупен износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана)	60	
53.	Загуби од претходни години за кои правото на покрите во рок од три години не е изминато	61	
54.	Остварена загуба намалена за непризнаените расходи од тековната година која може да се пренесе во наредните три години	62	
55.	Пренесен неискористен дел на правото на намалување на данокот по одредбите од член 30 од ЗДД	63	
56.	Пренесен неискористен дел на правото на намалување на данокот платен во странство до пропишаната стапка	64	
57.	Остварен вкупен приход во годината	65	
58.	Вкупни трошоци за донации во годината за кои се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	66	
59.	Вкупни трошоци за донации во годината за кои не се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	67	
60.	Вкупни трошоци за спонзорства во годината, за кои се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	68	
61.	Вкупни трошоци за спонзорства во годината, за кои не се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	69	
62.	Вкупни трошоци за донација во спорт за која е користено намалување на пресметаниот данок, по член 30-а од ЗДД	70	

ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ

Назив / Име и презиме			
ЕДБ / ЕМБГ		Датум на пополнување	
Својство		Потпис	

ПОДАТОЦИ ЗА ПОТПИСНИКОТ

Име и презиме			
ЕМБГ		Датум на пополнување	
Својство		Потпис	

* Пополнува Убрана за јавни приходи

Податоци за
обработката

--

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

ДБ

Даночниот период за кој се утврдува даночната обврска во Даночниот биланс за оданочување на добивка (образец "ДБ") е една календарска година. Доколку даночниот обврзник работел за период пократок од една календарска година, за даночен период се смета периодот во кој работел. Даночниот биланс се поднесува најдоцна до 28 (29) февруари за годината што претходи, во електронска форма преку <http://etax.ujp.gov.mk>. Образецот "ДБ" може да се достави најдоцна до 15-ти март доколку даночниот обврзник Годишната сметка до Централниот регистар ја доставил во електронска форма. Обврзникот кај кој е отворена постапка за ликвидација, постапка на стечај или кај кој настанале статусни промени, образецот "ДБ" го доставува во рок од 60 дена од денот на отворањето на постапката, односно од денот на настанувањето на статусните промени. При пополнување на даночниот биланс, податоците внесете ги читливо и целосно, во точно означените полиња. Не впишувајте ништо во полињата кои ги пополнува Управата за јавни приходи. Износите се искажуваат во денари, без дени. Во образецот задолжително се внесуваат податоците за: Единствен даночен број (ЕДБ), скратен назив и адреса на вистинско седиште за контакт и даночен период за кој се поднесува даночниот биланс. Обврзниците со посебен даночен статус: заштитни друштва; стопански единици во рамките на установите за извршување на санкции односно казнено-поправни установи; и корисници на технолошко индустриски и развојни зони, го означуваат со "X" соодветното поле во образецот.

УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ДОБИВКА

- I. **Финансиски резултат во Биланс на успех** - Финансискиот резултат во Билансот на успех (БУ) утврден како добивка или загуба пред оданочување. Доколку финансискиот резултат е позитивен (добивка), во полето пред износот задолжително внесете "+", а доколку е негативен (загуба) внесете "-".
- II. **Непризнаени расходи за даночни цели** - претставува збир од АОП 03 до АОП 39.
 1. Расходи кои не се поврзани со вршење на дејност на субјектот, односно не се непосреден услов за извршување на таа дејност и не се последица од вршењето на таа дејност, согласно член 9 став (1) точка 1) од Законот за данокот на добивка.
 2. Надоместоци на трошоци и други лични примања од работен однос кои го надминуваат утврдениот износ во член 9 став (1) точка 2) од Законот за данокот на добивка.
 3. Надоместоци на трошоци на вработените што не се утврдени со член 9 став (1) точка 2) од Законот за данокот на добивка и член 4 став (2) алинеја 12) од Правилникот за ДД.
 4. Трошоци за организирана исхрана и превоз во јавниот сообраќај на вработените, над износите утврдени согласно член 9 став (1) точка 3) од Законот за данокот на добивка и член 4 став 2 алинеи 1 и 2 од Правилникот за начинот на пресметување и уплатување на данокот на добивка и начинот на одбегнување на двојното ослободување или двојното оданочување (Правилникот за ДД).
 5. Трошоци за хотелско сместување во износ над 6.000 денари дневно по лице и трошоци за превоз на лица кои не се документирани согласно член 9 став (1) точка 3-а) од Законот за данокот на добивка и член 4 став (2) алинеја 3) од Правилникот за ДД.
 6. Трошоци за исхрана на вработените кои работат нојно време, над износите утврдени со Законот за работните односи, согласно член 9 став (1) точка 3-6) од Законот за данокот на добивка.
 7. Трошоци по основ на месечните надоместоци на членовите на органите на управување над 50% од просечната месечна бруто-плата исплатена во претходната година во Република Македонија, согласно член 9 став (1) точка 4) од Законот за данокот на добивка и член 4 став (2) алинеја 4) од Правилникот за ДД.
 8. Трошоци по основ на уплатени доброволни придонеси во доброволен пензиски фонд над износот од две просечни месечни бруто-плати, исплатени во претходната година во Република Македонија, на годишно ниво по вработен, согласно член 9 став (1) точка 5) од Законот за данокот на добивка.
 9. Трошоци по основ на уплатени премии за осигурување на живот над износот од две просечни месечни бруто плати, исплатени во претходната година, на годишно ниво по вработен, согласно член 9 став (1) точка 5-а) од Законот за данокот на добивка.
 10. Надоместоци за лицата волонтери и за лицата ангажирани за вршење на јавни работи над износите утврдени согласно член 9 став (1) точка 6) од Законот за данокот на добивка.
 11. Скриени исплати на добивки, согласно член 9 став (1) точка 7) од Законот за данокот на добивка и член 4 став (2) алинеја 5) од Правилникот за ДД.
 12. Кусоци кои не се предизвикани од вонредни настани (кражба, пожар или други природни непогоди), кои не се на трошок на платата на одговорното лице, согласно член 9 став (1) точка 7-а) од Законот за данокот на добивка.
 13. Трошоци направени за репрезентација во висина од 90%, согласно член 9 став (1) точка 8) од Законот за данокот на добивка.
 14. Трошоци за донации направени во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности над 5% од вкупниот приход остварен во тековната година, согласно член 9 став (1) точка 9) од Законот за данокот на добивка.
 15. Трошоци за спонзорства направени во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности над 3% од вкупниот приход остварен во тековната година, согласно член 9 став (1) точка 10) од Законот за данокот на добивка.
 16. Трошоци за донации во спортот согласно член 9 став (1) точка 10-а) од Законот за данокот на добивка а во врска со член 30-а од Законот за данокот на добивка.
 17. Камати по кредити за набавка на патнички автомобили, мебел, теписи, уметнички дела од ликовната и применетата уметност и други украсни предмети, како и камати по кредити кои не се користат за вршење на дејноста на обврзникот, согласно член 9 став (1) точка 11) од Законот за данокот на добивка.
 18. Осигурителни премии кои ги плаќа работодавачот во корист на членовите на органите на управување, како и на вработените доколку истите не се одбиваат од плата, освен личното колективно осигурување на работниците за повреди на работа, согласно член 9 став (1) точка 12) од Законот за данокот на добивка.
 19. Даночи по задршка (одбивка) исплатени во име на трети лица кои се на товар на трошоците на даночниот обврзник, согласно член 9 став (1) точка 13) од Законот за данокот на добивка.
 20. Парични и даночни казни, пенали и казнени камати за ненавремена уплата на јавните давачки и на трошоците за присилна наплата, согласно член 9 став (1) точка 14) од Законот за данокот на добивка.
 21. Трошоци за стипендии, освен стипендиите доделени на начин и под услови утврдени со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, согласно член 9 став (1) точка 15) од Законот за данокот на добивка.
 22. Трошоци на кало, растур, крш и расипување, над нормираните износи утврдени за соодветната гранка, под услов истите да не се настанати како резултат на вонреден настан или виша сила, согласно член 9 став (1) точка 16) од Законот за данокот на добивка и член 4 став (2) алинеја 6) од Правилникот за ДД.
 23. Траен отпис на ненаплатените побарувања, согласно член 9 став (1) точка 17) од Законот за данокот на добивка и член 4 став (2) алинеја 7) од Правилникот за ДД.
 24. Трошоци за нето износот на примањата по основ на деловна успешност над износот на кој се пресметани придонеси согласно со закон, согласно член 9 став (1) точка 18) од Законот за данокот на добивка и член 4 став (2) алинеја 8) од Правилникот за ДД.
 25. Трошоци за практикантска работа над износите пропишани во Законот за практиканство согласно член 9 став (1) точка 19) од Законот за данокот на добивка.
 26. Трошоци за практична обука на ученици и практична настава на студенти во висина над 8.000 денари месечно согласно член 9 став (1) точка 20) од Законот за данокот на добивка.
 27. Трошоци за амортизација на ревалоризираната вредност на материјални и нематеријални средства, согласно член 9-а) став (1) од Законот за данокот на добивка и член 4 став (2) алинеја 9) од Правилникот за ДД.
 28. Трошоци за амортизација на материјални и нематеријални средства која е повисока од амортизацијата пресметана на набавната вредност на средствата со примена на стапки над пропишаните согласно Номенклатурата на средствата за амортизација, согласно член 9-а) став (2) од Законот за данокот на добивка член 4 став (2) алинеја 10) од Правилникот за ДД.
 29. Преостаната сегашна вредност на основните средства кои не се користат, а се амортизираат во целост за кои не е издадена согласност од Управата за јавни приходи согласно член 9-а) став (5) од Законот за данокот на добивка и член 4 став (2) алинеја 11) од Правилникот за ДД.
 30. Трошоци за исправка на вредноста на ненаплатените побарувања согласно член 10 од Законот за данокот на добивка.
 31. Ненаплатени побарувања кои произлегуваат од трансфер на парични средства кои по својата економска суштина се заеми доколку не се вратени во истата година во која е извршен трансферот на заемот освен дадените заеми на правни лица резиденти на Република Македонија, согласно член 11 ставови (1) и (2) од Законот за данокот на добивка.

32. Износ на позитивна разлика помеѓу расходите кои произлегуваат од трансакција по трансферна цена и расходите кои произлегуваат од таа трансакција по пазарна цена утврдена со принципот на „дофат на рака“ меѓу поврзани лица согласно член 12 став (1) точка 1) од Законот за данокот на добивка и член 4 став (3) точка 1) од Правилникот за ДД.
33. Износот на позитивната разлика помеѓу приходите кои произлегуваат од трансакцијата по цена утврдена во согласност со „дофат на рака“ и приходите кои произлегуваат од таа трансакција по трансферната цена меѓу поврзани лица согласно член 12 став (1) точка 2) од Законот за данокот на добивка и член 4 став (3) точка 1) од Правилникот за ДД.
34. Износот на делот од камати по заемите кои се добиени од поврзано лице, кој го надминува износот кој би се остварил доколку се работи за неповрзани лица согласно член 13 од Законот за данокот на добивка и член 4 став (3) точка 2) од Правилникот за ДД.
35. Износот на затезните камати кои произлегуваат од односите со поврзано лице согласно член 14 од Законот за данокот на добивка и член 4 став (3) точка 3) од Правилникот за ДД.
36. Износот на каматите на заемите добиени од содружниците или акционерите – нерезиденти со најмалку од 20% учество во капиталот согласно член 15 од Законот за данокот на добивка и член 4 став (3) точка 4) од Правилникот за ДД.
37. Други усогласувања на расходите согласно Законот за данокот на добивка кои посебно не се наведени во претходните редни броеви.
- III. Даночна основа (I + II) - Пресметковен износ кој претставува зголемена/намалена искажана добивка/загуба за износите на непризнаените расходи во даночниот биланс.**
- IV. Намалување на даночна основа (АОП 42+ АОП 43+ АОП 44+ АОП 45+ АОП 46+ АОП 47+ АОП 48)**
38. Износот на наплатени побарувања за кои во претходниот период е зголемена даночната основа согласно член 17 од Законот за данокот на добивка и член 5 став (1) точка 1) од Правилникот за ДД.
39. Износот на вратениот дел од заемот за кои во претходните даночни периоди било извршено зголемување на даночната основа согласно член 17 од Законот за данокот на добивка и член 5 став (1) точка 2) од Правилникот за ДД.
40. Износот на трошоците за амортизација над износот пресметан со примена на амортизациони стапки утврдени со номенклатурата на средствата за амортизација и годишните амортизациони стапки за кои во претходниот период е извршено зголемување на даночната основа согласно член 17-а став (1) од Законот за данокот на добивка и член 5 став (1) точка 5 од Правилникот за ДД.
41. Износот на неисплатените надоместоци над износите утврдени во член 9 став 1) точки 2), 3-6), 4), 5), 5-а) и 6), од ЗДД, за кои во претходниот период е извршено зголемување на даночната основа, доколку истите се искажани како приход согласно член 17-а став (2) од Законот за данокот на добивка и член 5 став (1) точка 6 од Правилникот за ДД.
42. Дивиденди остварени со учество во капиталот на друг обврзник - резидент на Република Македонија, под услов да се оданочени кај обврзникот кој врши исплата на дивиденда согласно член 18 од Законот за данокот на добивка и член 5 став (1) точка 3) од Правилникот за ДД.
43. Дел од загубата намалена за непризнаени расходи пренесена од претходни години согласно член 19 од Законот за данокот на добивка и член 5 став (1) точка 4) од Правилникот за ДД.
44. Износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана) за проширување на дејноста на даночниот обврзник, согласно член 28 од Законот за данокот на добивка и член 7 од Правилникот за ДД.
- V. Даночна основа по намалување (III-IV)**
- VI. Пресметан данок на добивка (V x 10%)**
- VII. Намалување на пресметаниот данок на добивка (АОП 52+АОП 53+АОП 54+АОП 55)**
45. Намалување на данокот за вредноста на набавени и ставени во употреба до 10 фискални системи на опрема за регистрирање на готовински плаќања согласно член 30 од Законот за данокот на добивка и член 8 став (1) точка 1) од Правилникот за ДД.
46. Износ на данок содржан во оданочени приходи/добивки во странство (withholding tax) до пропишаната стапка согласно член 37 од Законот за данокот на добивка и член 8 став (1) точка 2) од Правилникот за ДД.
47. Се искажува износот на данокот кој го платила подружницата во странство под услов остварената добивка да е вклучена во приходите на матичното правно лице во Република Македонија согласно член 37 од Законот за данокот на добивка и член 8 став (1) точка 3) од Правилникот за ДД.
48. Износ на пресметано даночно олеснување за дадена донација утврдена во согласност со член 30-а од Законот за данокот на добивка и член 8 став (1) точка 4) од Правилникот за ДД.
- VIII. Пресметан данок по намалување (VI –VII)**
49. Платени аконтации на данокот на добивка за даночниот период. Во ова поле се искажува износот на платените аконтации за месеците јануари-декември во изминатата година.
50. Износ на повеќе платен данок на добивка пренесен од претходните даночни периоди согласно член 41 од Законот за данокот на добивка.
51. Износ за доплата/повеќе платен износ (АОП 56-АОП 57-АОП 58). Пред износот внесете знак “+” за доплата или знак “-” за повеќе платен износ. Доколку барате враќање на повеќе платениот данок впишете “x” во полето пред знакот.
- IX. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ**
52. Вкупен износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана) за проширување на дејноста на даночниот обврзник, согласно член 28 од Законот за данок на добивка и член 7 од Правилникот за ДД.
53. Загуби од претходни години за кои правото на покрите во рок од три години не е изминато согласно член 19 од Законот за данокот на добивка и член 5 став (1) точка 4) од Правилникот за ДД.
54. Остварена загуба намалена за непризнаените расходи од тековната година која може да се пренесе во наредните три години согласно член 19 од Законот за данокот на добивка.
55. Пренесен неискористен дел на правото на намалување на данокот по одредбите од член 30 од Законот за данокот на добивка и член 8 став (1) точка 1) од Правилникот за ДД.
56. Пренесен неискористен дел на правото на намалување на данокот платен во странство до пропишаната стапка согласно член 8 став (4) од Правилникот за ДД.
57. Остварен вкупен приход по сите основи во годината.
58. Вкупни трошоци за донации во годината за кои се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности.
59. Вкупни трошоци за донации во годината за кои не се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности.
60. Вкупни трошоци за спонзорства во годината, за кои се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности.
61. Вкупни трошоци за спонзорства во годината, за кои не се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности.
62. Вкупни трошоци за донација во спорт за која е користено намалување на пресметаниот данок, член 30-а, од Законот за данокот на добивка.

Исправка на даночен биланс

Полето “Исправка” се означува со “X” доколку даночниот обврзник поднесе коригиран даночен биланс/исправка, во случај кога пред истекот на рокот за застапување (пет години) утврди дека даночниот биланс кој го доставил до УЛП е неистинит, погрешен или нецелосен. Во полето “Број” се впишува архивскиот број на даночниот биланс за кој се врши исправка.

Податоци за составувачот и потписникот

Се пополнуваат податоците за потписникот и составувачот на даночниот биланс.

АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ

164.

Врз основа на член 44 став (5) и член 48 став (1) од Законот за спортот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16, 61/16, 106/16 и 190/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 244/19), ја приложуваме следната

Л И С Т А

НА КАТЕГОРИЗИРАНИ СПОРТИСТИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОД
ЈУЛИ-ДЕКЕМВРИ 2019

Ред. Бр.	Име и презиме на категоризираниот спортист	Стектата спортска категорија	Остварен резултат на официјални меѓународни натпревари кои се во календарот на европските и светските асоцијации и државни првенства
1.	Бојан Симичиев	Спортист од меѓународна категорија	Спортско стрелаштво – за исполнета норма во дисциплината 10метри-воздушна пушка сениори-мажи 60 истрели на ЕП во Осијек, Република Хрватска, одржано од 16-25.03.2019 година, согласно Табела 5 од Правилникот за категоризација на спортистите од Република Македонија
2.	Андреј Стојаноски	Спортист од меѓународна категорија	Пливање за лица со оштетен слух – за освоено 5-то место во дисциплината 200м. мешано во финале, 7-мо место во дисциплината 400м. мешано во финале и 7-мо место во дисциплината 400м. слободно во финале, на 5-то СП во Сао Паоло, Федеративна Република Бразил, одржано од 25-31.08.2019 година
3.	Магомедгаџи Омардибирович Нуров	Спортист од Светска категорија	Борење - за освоено 3-то место на СП во борење, во Нур Султан, Република Казахстан, одржано од 14-22.09.2019 година
4.	Оливера Наковска Бикова	Спортист од Светска категорија	Спортско стелаштво за инвалидизирани лица – за освоено 4-то место во финале на СП во дисциплината воздушен пиштол 10м. SH1, во Сиднеј, Австралија, одржано од 12-18.10.2019 година
5.	Евгениј Поп Ацев	Спортист од меѓународна категорија	Далечинско пливање – за освоено 6-то место во генерален конечен пласман на Светски куп на 10км., сениори-мажи, во 2019 година

Бр. 08-2927/2
1 декември 2019 година
Скопје

Директор,
Дарко Каевски, с.р.

165.

Врз основа на член 44 став (5) и член 48 став (1) од Законот за спортот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16, 61/16, 106/16 и 190/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19 и 244/19), ја приложуваме следната

Л И С Т А
НА СТРУЧНИ ЛИЦА И ТРЕНЕРИ КОИ УЧЕСТВУВАЛЕ ВО РАБОТАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА
СПОРТСКИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАТЕГОРИЗИРАНИ СПОРТИСТИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

Ред. Бр.	Име и презиме на стручното лице	учество во работа за остварување на спортски резултат	Остварен резултат на официјални меѓународни натпревари кои се во календарот на европските и светските асоцијации и државни првенства
1.	Јордан Тасевски	селектор на националниот тим во спортско стрелаштво	За исполнета норма на спортист дадена во Табела 5 од Правилникот за категоризација на спортистите од Република Македонија
2.	Методија Ангелески	селектор на националниот тим во пливање	За учество и пласман на спортист на СП во пливање за лица со оштетен слух, одржано во Сао Паоло, Федеративна Република Бразил, од 25-31.08.2019 година
3.	Бошко Заборски	Селектор на универзитетски карате тим	За учество и пласман на националниот тим во карате на 9-то Светско Универзитетско првенство одржано во Бар, Црна Гора од 18-22.06.2014 година и 3-те Европски Универзитетски игри одржани во Загреб, Република хрватска, од 12-25.07.2016 година
4.	Љуљзим Вранези	селектор на националниот тим во борење	За учество и пласман на спортист на СП во борење, одржано во Нур Султан, Република Казахстан, од 14-22.09.2019 година
5.	Бранимир Јовановски	селектор на националниот тим во спортско стрелаштво за инвалидизирани лица	За учество и пласман на спортист на СП во спортско стрелаштво за инвалидизирани лица, одржано во Сиднеј, Австралија, од 12-18.10.2019 година
6.	Горан Стаменов	тренер	За учество и пласман на спортист во генерален-конечен пласман на Светски куп на 10км. во маратонско пливање во машка конкуренција во 2019 година

Бр. 08-2927/3
31 декември 2019 година
Скопје

Директор,
Дарко Каевски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

166.

Врз основа на член 81 став (6) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14, 72/15, 129/15, 213/15, 39/16 и 64/18), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА МЕТОДИТЕ НА ЗЕМАЊЕ НА ПРИМЕРОЦИ ЗА ВРШЕЊЕ АНАЛИЗА ЗА ЦЕЛИТЕ НА ОФИЦИЈАЛНА КОНТРОЛА НА КОЛИЧИННИТЕ НА ЕРУКА КИСЕЛИНА ВО ХРАНАТА (*)

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат методите за земање на примероци за вршење на анализи, за целите на официјална контрола на количините на ерука киселина во храната.

Член 2

Методите и анализите кои се користат за контрола на храна треба да бидат усогласени со барањата утврдени во член 81 од Законот за безбедност на храната (*).

Член 3

Одделни изрази и кратенки употребени во овој правилник го имаат следното значење:

1) „Серија“ е одредена количина од храна, која е доставена во исто време и за која официјалното лице утврдило заеднички карактеристики (на пр. потекло, сорта, вид на пакување, пакувач, испраќач или ознаки);

2) „Потсерија“ е дел од големата серија формирана со цел да се примени методот на земање примероци од тој избран дел. Секоја потсерија треба да биде физички одделена и препознатлива;

3) „Поединечен примерок“ е количество на материјал земен од исто место од серијата или потсеријата;

4) „Збирен примерок“ е комбиниран збир од сите поединечни примероци земени од серијата или потсеријата; збирните примероци се смета дека ги претставуваат сериите или потсериите од кои се земени;

5) „Лабораториски примерок“ е примерок наменет за лабораторија.

6) „s_r“ е стандардна девијација пресметана од резултатите добиени во услови на повторливост.

7) „RSD_r“ е релативна стандардна девијација пресметана од резултатите добиени под услови на повторливост $[(s_r/\bar{x}) \times 100]$.

8) „R“ е репродуктивност на вредноста под која апсолутната разлика помеѓу резултатите од еден тест добиени под услови на репродуктивност (т.е. идентичен материјал добиен од изведувачи во различни лаборатории со употреба на стандардизиран метод на тестирање) може да се очекува да биде во рамки на определена веројатност (обично 95 %); $R = 2,8 \times sR$.

9) „s_R“ е стандардна девијација пресметана од резултатите добиени под услови на репродуктивност.

10) „LOQ“ е граница на квантификација, најмала количина од анализираната супстанција која може да се измери со значителна статистичка веројатност. Доколку и точноста и прецизноста се постојани во опсег на концентрација во близина на границата на детекција тогаш границата за одредување количина е нумерички еднаква на шестпати или десет пати од стандардната девијација на средната вредност од слепите проби ($n > 20$).

11) „u“ е комбинирана стандардна мерна неодреденост добиена со користење на одделни стандардни мерни неодредености поврзани со влезните величини користени во мерниот модел.

(*) Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата (ЕЗ) бр. 2015/705 на Европскиот парламент и на Советот од 30 април 2015 година за методи на земање на примероци за вршење анализа за целите на официјална контрола на количините на ерука киселина во храната и за укинување на Директива 80/891/ЕЕЗ на Комисијата (CELEX бр. 32015R0705).

Член 4

(1) Примероците за вршење на анализа ги зема државен инспектор за храна.

(2) Од секоја серија или потсерија за анализа се земаат одделни примероци.

(3) При земање примероци, се преземаат мерки на претпазливост со цел да се избегнат какви било промени кои би можеле да влијаат на количествата на ерука киселина, да влијаат негативно врз аналитичкото определување или да ги направат збирните примероци нерепрезентативни.

(4) Поединечните примероци се земаат од различни локации распределени низ целата серија или потсерија. Секое отстапување од оваа постапка се забележува во записникот за земање примероци од став (9) од овој член.

(5) Збирниот примерок се формира со комбинирање на поединечните примероци.

(6) Примероците за официјална контрола се земаат од хомогенизираниот збирен примерок.

(7) Секој примерок се става во чист инертен сад, кој обезбедува соодветна заштита од загадување, од губење на аналити преку апсорпција во внатрешните сидови на садот, како и од оштетување при транспортот. Се преземаат сите потребни мерки за да се спречат сите промени во составот на примероците за време на транспортот или при складирање.

(8) Секој примерок земен за официјална контрола се запечатува на местото каде што се зема и соодветно се означува со единствен број / шифра на самото место на земање на мострата.

(9) Државниот инспектор за храна составува записник за секој примерок, што овозможува секоја серија или потсерија да може недвосмислено да се определи и во истиот се наведува:

- број на серијата од која е земен примерокот;
- датум и место на земање примероци и
- сите дополнителни информации кои можат да бидат од корист за аналитичарот.

Член 5

(1) Големите серии се поделени на потсерии, доколку потсеријата може физички да се одвои. Тежината или бројот на потсериите со производи со кои се тргува во пакети на големо, треба да одговараат на параметрите наведени во Табелата 1 од овој член. Тежината или бројот на потсериите со други производи треба да одговараат на параметрите наведени во Табелата 2 од овој член. Земајќи предвид дека тежината на серијата не е секогаш точен множител од тежината на потсериите, тежината на потсеријата наведена во Табелите 1 и 2 од овој член, може да се надмине најмногу до 20%.

(2) Збирниот примерок треба да биде најмалку 1 kg или 1 l, освен кога тоа не е можно, на пример кога примерокот се состои од едно пакување или единица, а минималниот број на поединечни примероци што треба да се земат од серијата или потсеријата е даден во Табелата 3 од овој член.

(3) За производите во рефусна, течна состојба, непосредно пред земање на примерокот, серијата или потсеријата темелно се мешаат, рачно или механички, без да се наруши квалитетот на производот. Во овој случај, се смета дека контаминентите се рамномерно распоредени во дадената серија или потсерија. За добивање на збирниот примерок е доволно да се земат три поединечни примероци од дадена серија или потсерија.

(4) Примероците треба да бидат со слична тежина или волумен. Тежината или волуменот на еден поединечен примерок треба да биде најмалку 100 g или 100 ml од кои се добива збирен примерок од најмалку 1 kg или 1 l. Секое отстапување од овој метод се забележува во записникот за земање примероци од член 4 став (9) од овој правилник.

Табела 1
Поделба на серии во потсерии за производи што се продаваат на големо

Тежина на серијата (тон)	Тежина или број на потсерии
$\geq 1\,500$	500 тони
> 300 и $< 1\,500$	3 потсерии
≥ 100 и ≤ 300	100 тони
< 100	—

Табела 2
Поделба на серии во потсерии за други производи

Тежина на серијата (тон)	Тежина или број на потсерии
≥ 15	15-30 тони
< 15	—

Табела 3
Минимален број на поединечни примероци што треба да се земаат од серијата или потсериијата

Тежина или волумен на серија или потсериија (во килограми или литри)	Минимален број на поединечни примероци што треба да се земаат
< 50	3
≥ 50 и ≤ 500	5
> 500	10

(5) Кога серијата или потсериијата се состои од поединечни пакувања или единици, бројот на пакувања или единици што се земаат за формирање на збирниот примерок се одредуваат во согласност со Табелата 4 од овој член и тоа:

Табела 4
Број на пакувања или единици (поединечни примероци) кои се земаат за да се формира збирен примерок ако серијата или потсериијата се состои од индивидуални пакувања или единици

Број на пакувања или единици во серијата/потсериијата	Број на пакувања или единици што треба да се соберат
≤ 25	најмалку 1 пакување или единица
26 — 100	околу 5 %, најмалку 2 пакувања или единици
> 100	околу 5 %, најмногу 10 пакувања или единици

(6) Ако земањето примероци по методите од ставовите (2), (3), (4) и (5) во овој член, би довело до неприфатливи комерцијални последици (на пр., поради начините на пакување, оштетување на пратката и сл.) или би било практично невозможно, може да се примени алтернативен метод за земање примероци, само ако тоа е доволно репрезентативен примерок за серијата или потсериијата од кои се зема примерокот и е целосно документиран во записникот од член 4 став (9) од овој правилник.

Член 6
(1) Земањето примероци од прехранбени производи во малопроджба се врши во согласност со одредбите за земање примероци од член 5 ставови (2), (3), (4), (5) и (6) од овој правилник.

(2) Ако земањето примероци по методите од член 5 ставови (2), (3), (4), (5) и (6) од овој правилник, би довело до неприфатливи комерцијални последици (на пр., поради начините на пакување, оштетување на пратката и сл.) или би било практично невозможно, може да се примени алтернативен метод за земање примероци, само ако тоа е доволно репрезентативен примерок за серијата или потсериијата од кои се зема примерокот и е целосно документиран во записникот предвиден во член 4 став (9) од овој правилник.

Член 7

(1) Лабораториите при вршење на анализи за целина на официјална контрола на количините на ерука киселина во храната, точноста на анализата треба да ја проценат со вклучување на соодветни сертифицирани референтни материјали.

(2) Лабораторијата треба вкупната количина на материјал од примерокот кој го добива да го користи за подготовка на лабораториски примерок.

(3) Усогласеноста со максималните нивоа на одделни контаминенти утврдени во Прилогот “Максимални нивоа за некои загадувачи во прехранбените производи, Дел 8 Инхерентни растителни токсини” од Правилникот за општите барања за безбедност на храната во однос на максималните нивоа на одделни контаминенти (*), се утврдува врз основа на нивоата одредени во лабораториските примероци.

(4) За правилно спроведување на анализата целосниот збирен примерок треба да е фино сомелен (доколку е изводливо) и темелно измешан со користење на соодветен процес за да се постигне целосна хомогенизација.

Член 8

(1) Доколку не постојат посебни методи за одредување на контаминенти во прехранбените производи на ниво на Европската унија, лабораториите можат да одберат кој било признат метод за анализа на соодветната матрица доколку избраниот метод ги исполнува потребните својства за изведба утврдени во Табелата 5 од овој член.

(2) При спроведување на анализата, лабораторијата може да примени и други соодветни валидирани методи (т.е. методи кои се потврдени со меѓу лабораториско тестирање за соодветната матрица или на интерни методи валидирани во лабораторијата за соодветна матрица), доколку се во согласност со Табелата 5 од овој член.

(3) Лабораторијата треба валидацијата на интерно валидираните методи да ги изведе со сертифициран референтен материјал.

Табела 5
Својства за изведба на методи за анализа на ерука киселина

Параметар	Својство по кое се оценува
Применливост	Храна наведена во Правилникот за општите барања за безбедност на храната во однос на максималните нивоа на одделни контаминенти (*).
Специфичност	Без матрични или спектрални пречки
Повторливост (RSDr)	0,66 пати RSDr добиени со (модифицираната) равенка на Хорвиц
Репродуктивност (RSDR)	2 пати од вредноста добиена според (модифицираната) равенка на Хорвиц
Искористеност (Аналитички принос)	95 — 105 %
Граница на детекција LOD	≤ 1 g/kg
Граница на квантификација LOQ	≤ 5 g/kg

(4) Лабораторијата при вршење на анализата треба да ги примени следните равенки за изведба:

Равенката на Хорвиц (за концентрации од $1,2 \times 10^{-7} \leq C \leq 0,138$) и модифицираната равенка на Хорвиц (за концентрации $C < 1,2 \times 10^{-7}$) се генерализирани равенки поврзани со прецизноста, кои за повеќето рутински методи на анализа не зависат од аналитот и матрицата, туку само од концентрацијата.

Модифицирана равенка на Хорвиц за $C < 1,2 \times 10^{-7}$:
 $RSDR = 22\%$
 каде што:

- RSDR е релативната стандардна девијација пресметана од резултатите добиени во услови на репродуктивност $[(s_R/\bar{x}) \times 100]$.

- C е соодносот на концентрација (т.е. $1 = 100 \text{ g}/100 \text{ g}$, $0,001 = 1000 \text{ mg}/\text{kg}$). Модифицираната равенка на Хорвиц се применува за концентрации $C < 1,2 \times 10^{-7}$.

Равенка на Хорвиц за концентрации $1,2 \times 10^{-7} \leq C \leq 0,138$:

$RSDR = 2C^{(-0,15)}$ каде што:

- RSD_R е релативната стандардна девијација пресметана од резултатите добиени во услови на репродуктивност $[(s_R/\bar{x}) \times 100]$.

- C е соодносот на концентрација (т.е. $1 = 100 \text{ g}/100 \text{ g}$, $0,001 = 1000 \text{ mg}/\text{kg}$). Равенката на Хорвиц се применува за концентрации $1,2 \times 10^{-7} \leq C \leq 0,138$.

(5) За методите валидирани во лабораторијата (in-house методи) може да се користи пристапот „fitness-for-purpose“ или „соодветност за намената“, како алтернативно средство за оценување на нивната соодветност за официјална контрола. Методите кои се погодни за официјална контрола, треба да дадат резултати со комбинирана стандардна мерна неодреденост (u), помала од максималната стандардна мерна неодреденост, пресметана според следнава формула:

$$Uf = \sqrt{((LOD/2)^2 + (\alpha C)^2)}$$

каде што:

- Uf е максимална стандардна мерна неодреденост ($\mu\text{g}/\text{kg}$);

- LOD е границата на детекција на методот ($\mu\text{g}/\text{kg}$); LOD мора да ги исполни критериумите за изведба утврдени во став (1) од овој член за релевантната концентрација;

- C е релевантната концентрација ($\mu\text{g}/\text{kg}$);

- α е нумерички фактор кој се користи во зависност од вредноста на C. Вредностите кои се користат се дадени во Табела 6 од овој став.

Табела 6

Нумерички вредности кои се користат за α како константа во формулата утврдена во оваа точка, во зависност од концентрацијата

C ($\mu\text{g}/\text{kg}$)	A
≤ 50	0,2
51-500	0,18
501-1 000	0,15
1 001-10 000	0,12
$> 10 000$	0,1

Член 9

(1) Резултатите од спроведената анализа се изразуваат во истите единици и со ист број на значајни цифри како максималните нивоа утврдени во Прилогот “Максимални нивоа за некои загадувачи во прехранбените производи, Дел 8 Инхерентни растителни токсини” од Правилникот за општите барања за безбедност на храната во однос на максималните нивоа на одделни контаминенти (*2).

(2) Доколку во аналитичкиот метод се применува чекор на екстракција, тогаш аналитичкиот резултат треба да се коригира заради негова искористеност. Во ваков случај треба да се даде информација за степенот на аналитички принос.

(3) Доколку во аналитичкиот метод не се применува чекор на екстракција, резултатот може да се објави без корекција за аналитички принос доколку се покаже доказ за употреба на соодветен сертифициран референтен материјал со кој е постигната сертифицираната концентрација, земајќи ја предвид мерната неодреденост (т.е. голем степен на точност при мерењето) и според тоа методата не дава грешка. Доколку резултатот се доставува без корекција за аналитички принос, тогаш тоа треба да се напомене.

(4) Аналитичкиот резултат се објавува како $x \pm U$ каде x е аналитичкиот резултат а U е мерната неодреденост, со употреба на фактор 2 кој дава ниво на доверба од приближно 95 % ($U = 2u$).

(5) Серијата или потсеријата од примерокот за анализа е прифатлива доколку аналитичкиот резултат од лабораторискиот примерок не го надминува максималното ниво утврдено во Прилогот “Максимални нивоа за некои загадувачи во прехранбените производи, Дел 8 Инхерентни растителни токсини” од Правилникот за општите барања за безбедност на храната во однос на максималните нивоа на одделни контаминенти (*2), земајќи ја предвид мерната неодреденост и корекцијата на резултатот за искористеност доколку бил применет чекор на екстракција во користениот аналитички метод.

(6) Серијата или потсеријата од примерокот за анализа не е прифатлива доколку аналитичкиот резултат од лабораторискиот примерок го надминува без сомневање максималното ниво утврдено во Прилогот “Максимални нивоа за некои загадувачи во прехранбените производи, Дел 8 Инхерентни растителни токсини” од Правилникот за општите барања за безбедност на храната во однос на максималните нивоа на одделни контаминенти (*2), земајќи ја предвид мерната неодреденост и корекцијата на резултатот за искористеност доколку бил применет чекор на екстракција во користениот аналитички метод.

(7) Правилата за толкување на резултатите утврдени во ставовите (5) и (6) од овој член се применуваат на аналитичкиот резултат добиен од примерокот за целите на официјални контроли.

Член 10

Овој правилник престанува да важи со пристапувањето на Република Северна Македонија во Европската Унија.

Член 11

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се објави по претходно добиена согласност од Владата на Република Северна Македонија.

Бр. 02-3710/1
22 ноември 2019 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

(*1) Членот 81 од Законот за безбедност на храната, е усогласен со член 11 од Регулацијата (ЕЗ) бр. 882/2004, на Европскиот Парламент и на Советот за официјални контроли за обезбедување на верификацијата на усогласеност со законот за безбедност на храна и храна за животни, здравствена заштита на животните и благосостојба на животните од 29.04.2004 година, CELEX бр. 32004R0882.

(*2) Правилникот за општите барања за безбедност на храната во однос на максималните нивоа на одделни контаминенти, во Прилог, Максимални нивоа за некои загадувачи во прехранбените производи, Дел 8 Инхерентни растителни токсини е усогласен со Регулацијата (ЕЗ) бр. 696/2014 на Комисијата што се однесува за максималните нивоа на ерука киселина во растителните масла и масти и храна која содржи растителни масла и масти од 24.06.2014 година, CELEX бр. 32014R0696.

(*3) Правилникот за општите барања за безбедност на храната во однос на максималните нивоа на одделни контаминенти е усогласен со Регулацијата (ЕЗ) бр. 1881/2006 на Комисијата за максималните нивоа на одделни контаминенти во прехранбените производи од 19.12.2006 година, CELEX бр. 32006R1881 и со Регулацијата (ЕЗ) бр. 696/2014 на Комисијата што се однесува за максималните нивоа на ерука киселина во растителните масла и масти и храна која содржи растителни масла и масти од 24.06.2014 година, CELEX бр. 32014R0696.

**АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА
КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО
ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ**

167.

Врз основа на член 22 став (7) од Законот за исплата на пензии и пензиски надоместоци од капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 11/2012, 147/2015 и 30/2016), Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување, на седницата одржана на 25.12.2019 година, донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ
ЗА ПРАВИЛАТА И МИНИМАЛНИТЕ СТАНДАРДИ
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КАМАТНИ СТАПКИ****Член 1**

Во Правилникот за правилата и минималните стандарди за определување на каматни стапки („Службен весник на Република Македонија“ број 34/2014) во член 3 ставот 2 зборовите: „најголема рочност“ се заменуваат со зборовите: „рочност не помала од пет години“ а по зборот: „Република“ се додава зборот: „Северна“.

Член 2

Во член 5 став 1 во точките а) и б) зборовите: „најголема рочност“ се заменуваат со зборовите: „рочност не помала од пет години“ а по зборот: „Република“ се додава зборот: „Северна“.

Член 3

Во член 7 став 2 зборовите: „најголема рочност“ се заменуваат со зборовите: „рочност не помала од пет години“ а по зборот: „Република“ се додава зборот: „Северна“.

По ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:
„Каматната стапка што се користи за пресметка на анuitетниот фактор за пензии од втор столб преку доживотни и привремени програмирани повлекувања не треба да биде помала од нула.“

Член 4

Овој правилник влегува во сила следниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе започне да се применува од 01.02.2020 година.

Бр. 01-1795/6
31 декември 2019 година
Скопје

Совет на експерти
Претседател,
Максуд Али, с.р.

**СЛУЖБЕН ВЕСНИК**


на Република Северна Македонија

www.slvesnik.com.mkcontact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2020006